

Април 2012

Бр.126

FOREVER

MACEDONIA





Нов пакет на комбинирани производи „Body Delight Combo“ :

- 28-Forever Bright Toothgel
- 38-Aloe Liquid Soap
- 51-Aloe Propolis Creme
- 61-Aloe Vera Gelly
- 63-Aloe Moisturizing Lotion
- 70-Gentleman's Pride
- 260-Aloe Jojoba Shampoo
- 261-Aloe Jojoba Conditioning Rinse
- 284-Avocado Soap

Пакетот има 10% попуст!

Forever Garcinia Plus е револуционерен хранлив суплемент, кој содржи мноштво елементи кои му помагаат на организмот да се ослободи од вишокот килограми во комбинација со умерени вежби и разумна диета. Основната состојка е природна материја извадена од плодот на јужно-азиското дрво Гарцинија Камбоџија пазнато и како Малабар Тамаринд. Во исушена форма, кората на плодот се користи за синтеза на хидроксил-лимонската киселина (ХЛК). Хемискиот состав на ХЛК е сличен на лимонската киселина во портокалите и другите цитрусови плодови. За време на нормален метаболизам, неискористените јаглехидратни калории се претвораат во масти во црниот дроб. ХЛК го инхибира ензимот (citrate liase) кој ги претвора овие калории во масти. Како резултат на тоа, телото ги троши постоечките резерви и на тој начин помага во намалувањето на вишокот килограми. Кога глукогенот е создаден во доволни количини и складиран во телото, тогаш се праќа порака до мозокот дека е внесено доволно храна. Оваа реакција се вика рефлекс на ситост, и го задушува апетитот намалувајќи ја желбата за поголемо количество храна.



FOREVER



Детергент за алишта ● Чистење на под
Чистење на купатило ● Керамика
Килими ... и многу други нешта!

ИСЧИСТЕТО ГО ВАШИОТ ДОМ со Forever Aloe MPD 2X Ultra

Домашните рафтови каде се чуваат средствата за чистење најчесто ги содржат следните производи: детергент за алишта, средство за под, бања, керамика и килими. ФорEVER Ливинг има подобар план за вашите потреби околу одржувањето на хигиената во домот. **Forever Aloe MPD 2X Ultra** (код #307) е универзален, концентриран, биолошки разградлив детергент кој е прекрасен за отстранување на нечистотија, црни дамки, траги од трева и др. Не ја загадува околната средина! Сега **Forever Aloe MPD 2X Ultra** е усовршен за да биде двојно поконцентриран-што значи дека можете да исчистите **многу повеќе површини** со користење на **помало количество од производот**. **Forever Aloe MPD 2X Ultra** е средство за чистење кое не содржи фосфор. Овој производ содржи и алое

вера за да ги омекне и заштити вашите домашни површини, раце и облека. Заклучок од сето ова е дека ќе заштедите пари, одржувањето на вашиот дом ќе биде здраво и ќе обезбедите здрава природа во која ќе можете да уживате. Како можете да одолеете на нешто вакво?



Заеднички успех

Неодамна слушнав приказна за еден младич која многу ме инспирираше. Тринаесетгодишниот Спенсер Цимерман успешно се натпреварува во триатлони. Иако тоа е индивидуален спорт, Спенсер решава дека за него победата не е најважна. Сака да помогне и на некој друг исто да победи и се секава на пријателот Дејтон. Проблемот е што Дејтон страда од церебрална парализа, но Спенсер не дозволува тоа да го запре. Го повикал пријателот на еден триатлон, за да му даде можност на Дејтон да го прави и да се радува на она што сите останати го прават.

Спенсер препливува 500 м, вози велосипед 20 км и трча повеќе од 5 км со Дејтон закачен на грб или во количка пред него. „Знаев дека Дејтон цело време е на помалку од метар и половина од мене,“ кажува тој. „Беше неверојатно тоа што еден од моите многу добри пријатели можеше да биде со мене.“

Многу млад Спенсер Цимерман открил нешто за кое на повеќето од нас ни треба цел живот да сфатиме – дека вистинскиот успех доаѓа не само од натпреварувањето, туку и од тоа да се грижиш за другите и да развиваш успех и кај нив.

Особено сум горд што на тој начин функционира и ФорEVER!

Единствениот начин дистрибутер да успее во нашиот бизнис е кога им помага на другите да постигнат успеси. Колку поголема и посплотена е една екипа, толку повисоко може тој да се искачи. Не можете да станете Менаџер „Орел“ или „Дијамант“, ниту квалификуван во „Дел од профитот“ или за Глобално рели, ниту пак годишниот обрт да надмине 12 500 б., ако ги потискате надолу главите на соработниците. Градете, раснете и работете заедно. Конечно, вие одлично знаете дека ако морално и етично ја развивате екипата, ќе го продолжите успешниот пат нагоре. Човек кој сопернички и се бори со другите во бизнисот, може и да постигне краткорочен успех, но вистината е дека користи неодржлив модел.



ВИЕ СТЕ СЛОБОДНИ!

Драги пријатели,
И оваа година првите три месеци брзо и неосетно поминаа. Но, тие беа исполнети со возбудици, средби, презентации, забави и задоволство што сме дел од една голема компанија. Времето со ФорEVER навистина лета и на секој од нас треба да му е јасно дека секое забавување, колебање и недостиг на секојдневни дејствија ќе не остави без резултати. Динамиката на сè што се случува околу нас е навистина голема и не треба да ја губиме ниту за миг својата концентрација и посветеност.

Во животот има два типа луѓе – едните секојдневно го прават неопходното за да го постигнат тоа што го сакаат, а другите во тоа време само набљудуваат отстрана и се жалат колку е тешко. Човек сам избира во која група ќе биде, а ние го знаеме вашиот избор. Патот по кој заедно врвиме е полн со препреки, но ние ќе напредуваме постојано, бидејќи имаме поставени цели. Подobar живот, доходи, повисоко ниво во маркетинг планот, патување на Хаваите или на Сардинија се само мал дел од предизвиците кои не движат напред. Да, ние секојдневно ги користиме производите на ФорEVER, патуваме, организираме средби, правиме презентации, читаме, учиме, раскажуваме за мрежниот маркетинг, за компанијата и производите, за можностите за сопствен бизнис со неограничен потенцијал. И во тоа секојдневие се соочуваме постојано со откази и неразбирање, но не престануваме да напредуваме, зошто меѓу сето тоа среќаваме и луѓе кои исто како нас сакаат да си го променат животот. А за луѓето без цел ништо не се променува. Тие не сакаат да се исправат пред предизвиците и да ги надминат. Бидејќи така им е полесно. Но едно запомнете: во животот успеваат само луѓето кои се спремни да прават нешта

Претседател и главен генерален директор на ФЛП

Рекс Морган



Во ФорEVER добрата работа во екипа дава безгранични можности. Кога се фокусираме надвор во екипата, наместо врз самите нас, можеме да постигнеме повеќе. Миклош Беркич говори за тоа во својот инспирирачки филм од видеото „Јас сум ФорEVER“. Мики осознал дека целта не е да печали пари, туку да помага на другите и парите ќе дојдат сами по себе. Тој ја разбрал простата, но универзална вистина, дека човек не може да жнее успеси ако сите останати околу него исто не напредуваат.

Ве предизвикувам да го избришете „менталитетот на дефицит“. Напуштете ја мислата дека сè наоколу е во недоволно количество и се распределува меѓу малкумина. Тоа не е само лош начин на мислење, туку означува лош бизнис! Успешните луѓе не престануваат да бараат можности да им помагаат на другите. Многукратно во сопствениот живот и во тој на илјадници дистрибутери сум бил сведок дека ако ги поставиш потребите на другите пред своите сопствени, сите заедно постигнувате успех. Тој став дава моќен пример на целата мрежа и таа со радост ќе го следи.

ФорEVER е фантастична екипа и јас сум бескрајно среќен да бидам дел од него. Мислете на впечатливиот пример на Спенсер Цимерман, додека продолжуваат да го градите бизнисот. Јас сум го посветил животот на тоа да им помагам на другите да се радуваат на здравјето и начинот на живот кој го заслужуваат и се надевам дека и вие ќе го прифатите предизвикот да го правите истото. Усилбите ќе ви бидат наградени и исто како Спенсер и Дејтон, ние заедно ќе постигнеме неверојатни успеси!

Засекогаш Ваш,
Rex Maughan

кои неуспешните не сакаат да ги прават, зошто им се чинат тешки или пак не веруваат дека можат да ги направат. Во врска со ова сакаме да споделиме со вас интересна приказна која неодамна ја прочитавме:

„Голем карван патува низ пустината. Вечерта стигнал до оазата во која требало да преноќи. Но се покажало дека недостасувала една јамка за заврзување на камилите. Никој не сакал да биде буден и да ја чува незаврзаната камила. Тогаш едниот од карванците отишол кај камилата, го зел јажето и ги повторил сите движења како навистина да ја врзал камилата за јамката. Таа си легнала и нокта мирно поминала. Утрината ги одврзале камилите. Сите се приготвиле за пат, со исклучок на камилата која била божем заврзана и не сакала да се помрдне. Најпосле карванцијата кој вечерта ја „врзал“, се сетил што да направи. Застанал до неа и ја разврзал замислената јамка. Камилата веднаш станала.“

Истото е и со луѓето. Повеќето оставаат да бидат управувани од нешта кои мислат дека се случуваат, а не од оние кои навистина постојат. Всушност сите ние сме еднакво слободни, но повеќето од нас оставаат да бидат „врзани“ од проблеми, кои некој друг им сугерира дека постојат. Не сакаат да земат одговорност и да тргнат по својот пат, без да ги слушаат луѓето околу нив кои всушност исто се здраво „заврзани“.

Сигурни сме дека разбирате што имаме предвид. Сите вие сте слободни! Секој може да постигне сè што ќе посака. Секој од вас ќе стане финансиски независен со месечен бонус од неколку десетици илјади денари, ќе стане Менаџер „Орел“, ќе се квалификува за Глобалното рели 2013 на Хаваите и ќе спечали чек во програмата „Дел од профитот“. Сигурни сме во тоа!

Единственото нешто кое треба да го направите, е да се ослободите од замислените стеги и да тргнете по патот кој сами си го зацртувате. И не заборавајте – никој друг тоа нема да го направи за вас.

Засекогаш ваши,
Стефан и Тања Стаеви



FOREVER



*Aloe body
toning kit*

Aloe Body Toning Kit Комплет „Грижа за телото“ со алое „Истретирајте ја вашата кожа до сатенско чувство“



Вашата кожа го заслужува најдоброто-сепак нели тоа е најизложениот и најмалку згрижен дел од вашето тело? Замислете низ каква суровост кожата минува во текот на денот, месецот и годината, и во поглем дел без никакви приговори, само што повремено ќе ви даде до знаење со некаков осип или воспаление од кое може да произлезе нездрава, рапава и безживотна кожа! Овој најголем орган на вашето тело тивко, но најмногу страда од промена на времето, прашина, загаденост, зрачење, остри и груби производи, нездрава исхрана, стареење и тн. Зарем не би било убаво да си одвоиме малку време од нашиот пренатрупан дневен распоред и од време на време да ѝ угодиме и на нашата кожа?

Нема подобар начин од тоа да направите топла, освежувачка и релаксирачка масажа. Тоа не само што ќе ја направи вашата кожа блескава, дури ќе ги отстрани грозните рапави површини и нерамни структури од кои повеќето од нас страдаат. Ви нудиме производ кој не само што е ефективен, туку и мошне безбеден и економичен за повеќекратна употреба.

Алое Боди Тонер е вистинската мешавина од чисто алое вера и селектирани европски билки вклучувајќи ги и двата извонредни загревачки агенти, масло од цимет и црвена пиперка.

Црвена пиперка: црвената пиперка се користи

долги години, не само како зачин во исхраната, туку и како стимулатор за циркулација и прочистувач на телото. Црвената пиперка го зголемува производството на дигестивните сокови, ја зголемува циркулацијата и го зајакнува имунитетот. Исто така може да помогне во одржувањето на здраво ниво на крвниот притисок. Бидејќи сакате да го прочистите внатрешниот дел на телото и да ја подобрите циркулацијата на кислород и хранливи сосотјки до вашите трилиони клетки, загревачките својства на црвената пиперка помагаат во стимулација на циркулацијата и разградување на заробените течности и масно ткиво кои вообичаено предизвикуваат целулит.

Што е целулитот?

Целулитот е состојба која се појавува кај мажи и жени (почеста појава кај жените) при што на кожата на долните екстремитети и абдоменот се појавуваат дупки особено по пубертет. Други описни имиња за целулитот се: синдром на кора од портокал, кожа со форма на младо сирење, кожа со изглед на душек и тн. На едноставен јазик кажано, целулитот не е ништо друго туку масни клетки кои се заробени од фибри кои имаат оформено мрежа. Овие фибри постојано се чистат од течностите на телото, а слабата циркулација го забавува овој процес на чистење. Резултатот е катастрофа. Отпадните материи се наталожуваат; тие





FOREVER

бавно се згуснуваат и стануваат тврди џебови од неподвижно масно ткиво. Тоа е причината за појава на “кожа со лик на кора од портокал” или рапава кожа.

Масло од цимет: се верува дека циметот ја подобрува циркулацијата и приливот на енергија во телото. Во кинеската медицинска филозофија, болката, грчевите и конгестијата се сметаат за блокирана енергија. Циметот помага во циркулирање на енергијата до останатиот дел на телото и има загревачки ефект. Ова есенцијално масло од зачин, се бори и со исцрпеноста и чувството на депресија и омалаксаност.

Тајната на прекрасните резултати постигнати со Aloe Боди Тонер лежи во комбинацијата од алое вера која овозможува длабоко навлегување до поткожните слоеви и нивна хидратација, носејќи ги со себе загревачките агенти кои помагаат во чистењето на заробените течности, обезбедувајќи и на кожата сатенско мек изглед. Исто така термичкиот крем Aloe Боди Тонер е густа емулзија која ја смирува кожата со екстракти од европски билки, емулгатори, овлажнувачи и омекнувачи. Овој производ е важна компонента од комплетот „Грижа за телото“ со алое и ги дава најдобрите резултати кога се користи со покривање со фолија на различни

делови на телото. Не ги обвиткувајте со фолија лицето, вратот, подлактиците, градите и потколениците. Дренањето на заробените течности и топењето на целулитот под епидермниот слој на вашата кожа, помага во намалување на обемот. Најдобар ефект се постигнува со користење на другите компоненти од програмата за намалување на телесната тежина. Затоа не чекајте, намачкајте се со Aloe Боди Тонер, обвиткајте се со фолија и уживајте во нова, витка става. За неколку часа ќе блеснете во најдобар сјај!



FOREVER ARGI+

Л-Аргининот е аминокиселина која е толку моќна што научниците ја нарекуваат “чудесна молекула”. И тоа со причина, бидејќи нашето тело го претвора Л-Аргининот во азотен оксид, молекула која помага во подобрување на крвотокот. Подобар крвоток потпомага многу важни функции на телото:

- Здраво ниво на крвен притисок
- Здрав кардиоваскуларен систем
- Подобар имунитет
- Развој на мускулите
- Закрепнување на коски и ткива
- Метаболизам на масти и шеќери
- Продукција на хормони кои го успоруваат стареењето и др.

Нашиот АРГИ+ (код# 320) ја обезбедува моќта на Л-Аргининот, плус:

- Калинка – позната по своите антиоксидантни својства
- Екстракт од црвено вино – помага во одржување здраво ниво на холестерол
- Екстракт од гроздово семе, екстракти од малини, капини и боровинки за здрав кардиоваскуларен и имун систем.

Заедно сите овие состојки креираат нова генерација на суплемент кој е поддршка на вашето здравје. Една дозерка АРГИ+ измешана со 240 мл вода или вашиот омилен алое пијалок ќе го наполни со енергија секој дел од вашето тело. Почувствувајте ја моќта на Л-Аргининот!





FOREVER

SUCCESS DAY 24.03.2012





FOREVER



Алое ден Винаца 30.03.2012





FOREVER

РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ГРУПИ

Презентациите се одржуваат во Сала за презентации во канцелариите на ФЛП

■ Секој понеделник: Мери Џајковска-Супервизор

Почеток: 18:00 часот

■ Секој вторник: Дејан Брсаоски-Менаџер

Почеток: 17:00 часот

■ Секоја среда: Вера Златковска-Менаџер

Почеток: 17:30 часот

■ Секој четврток: Катерина Трајчевска-Менаџер

Почеток: 17:00 часот

■ Славица Донакова-Менаџер

Почеток: 18:00 часот

■ Секој петок: Александар Апел - Менаџер

Почеток: 18:00 часот

МАРКЕТИНГ ОБУКА

19,20 мај 2012,
хотел Бисер, Струга

Дистрибутери
кои сакаат да
присуствуваат
на обуката да го
пријават своето
учество на
тел. 2465 846



АЛОЕ ДЕН СТРУМИЦА

28. 04. 2012

Хотел "Тивериопол", почеток: 19 часот

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА ПО БРЗА ПОШТА!!

Како да порачате:

Испратете ја вашата порачка по факс до ФЛП Скопје (02/2465826) или по имеил: flp@t-home.mk или на тел: 02/2465846.

Наведете ги следните податоци: име и презиме, точна адреса и телефон, вашиот дистрибутерски код, кодови и количини на производи кои ги порачувате.

По извршената уплата, испратете копија од вирманот по факс, или по имеил.

Уплатата ја вршите во корист на: **Forever Living Скопје** жиро с-ка: 200000875245639

Стопанска Банка-Скопје
Во цел на дознака наведете го бројот на фактурата кој ќе го добиете од ФЛП.

Поштарината ја плаќате лично при достава на пратката.

Квалификации за март 2012

ТОП 10 - НЕМЕНАЏЕРСКИ БОДОВИ

1. Др.Снежана Контра
2. Вера Златковска
3. Др.Роза Гелевска
4. Славица Донакова
5. Николина Ѓорѓиева
6. Катерина Трајчевска
7. Стевица Димовска
8. Ленче Анакиева
9. Елена Мишевска
10. Слафко Михајловски

ТОП 10 - Вкупен обем

1. Кирил Дрзманоски
2. Слафко Михајловски
3. Др.Снежана Контра
4. Славица Донакова
5. Вера Златковска
6. Др.Роза Гелевска
7. Катерина Трајчевска
8. Николина Ѓорѓиева
9. Стевица Димовска
10. Елена Мишевска

FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA

www.foreverliving.com

ул. Владимир Комаров бб, 1000 Скопје, Р. Македонија;

тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;

факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

Квалификации за март 2012

Асистент Супервизори



1. Атанасоска Даниела - Скопје
2. Близнаковска Диана - Скопје
3. Бошкова Фросина - Скопје
4. Бошњачки Снежана и Тони - Берово
5. Георгиевски Габријела и Ивица - Скопје
6. Георгиевски Перо и Даница - Скопје
7. Даневи Виолета и Иле - Кочани
8. Давиткови Владимир и Билјана - Штип
9. Јовановски Весна и Драган - Скопје
10. Јовановски Љубица и Јовица - Скопје
11. Клиначарова Делева Мира и Клиначаров Сокол - Скопје
12. Љубисављевиќ Будимир и Лидија - Скопје
13. Микиќ Ѓурѓица - Куманово
14. Милошевиќ Славица - Скопје
15. Митевски Ботка и Зоран - Кочани
16. Накови Васка и Штерјо - Штип
17. Николоски Горан - Скопје
18. Николови Елизабета и Гоце - Кочани
19. Пејоска Маргарет - Скопје
20. Петрушеви Ленче и Љупчо - Свети Николе
21. Симеонови Антоанета и Александар - Веница
22. Стаменкови Јадранка и Љупчо - Штип
23. Тимчевски Сузана и Драже - Куманово
24. Трпевски Коста - Скопје
25. Цветановски Момчило и Сузана - Куманово



АКТУЕЛНИ ПРОМОЦИИ!

Сите дистрибутери и Асистент Супервизори кои ќе направат по 1 бод на личен код добиваат еден од следните производи гратис. Сите Супервизори, Асистент Менаџери и Менаџери кои ќе направат најмалку 2 бода на личен код ќе добијат еден од следните производи гратис. Секој дистрибутер може да добие само еден производ на личен код, независно од максимумот бодови направени во месец април. КОЛИЧИНИТЕ СЕ ОГРАНИЧЕНИ!